

С О О П Ш Т Е Н И Е

ЗА ЗАВЕРКА НА ЗИМСКИ СЕМЕСТАР И ЗАПИШУВАЊЕ НА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР ЗА СТУДЕНТИТЕ НА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ ВО УЧЕБНАТА 2018/2019 година

1. ЗАВЕРКАТА, ОДНОСНО ЗАПИШУВАЊЕТО НА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР за сите студенти на трет циклус студии **ЌЕ СЕ ВРШИ:**

**од 11.02.2019 година (понеделник)
до 15.02.2019 година (петок)**

Потребни документи за заверка на семестар:

- Индекс со запишани предмети од тековниот семестар за кои студентите добиле потписи;
- Формулар за заверка на семестар со *административна марка* (ПП образец) од 50,00 денари;

Потребни документи за запишување на нареден семестар:

- Формулар за запишување на семестар со уплатница за административна такса од 50,00 денари;
- Уплата на рата за запишување на семестарот согласно склучениот договор;

➤ Студентите кои не доставиле извештај потребно е заедно со документите за запишување да достават:

– за запишување во III семестар – извештај за истражување и подготовка на тема за докторска дисертација и валоризација на 14 ЕКТС од II семестар;

– за запишување во IV семестар - да има претходно доставено извештај за истражување и подготовка на тема за докторска дисертација и валоризација на 28 ЕКТС од III семестар;

– за запишување во V семестар – извештај за истражување и објавување на резултати и валоризација на 25 ЕКТС од IV семестар ;

– за запишување во VI семестар – извештај за истражување и објавување на резултати и валоризација на 28 ЕКТС од V семестар;

Надоместокот студентите го плаќаат со цел на дознака: партиципација за студирање на трет циклус студии на ФЗНХ (се пишува и семестарот за кој се врши уплатата), на жиро сметка на Факултетот за земјоделски науки и храна - Скопје **160010454578810**, Банка на примачот: НБРМ со трезорска сметка **100000000063095**, повикување на број **723012**, програма **41**, начин **1**.

Партиципацијата која ја уплаќаат други лица или фирми, во Цел на дознаката - потребно е да наведат за кое лице ја вршат уплатата.

ОД ДЕКАНАТОТ НА ФЗНХ